

Клучни прашања

Мерки на Владата и одговорност



Проактивни и ефективни активности на национално планирање на здравјето е можно и изводливо во секоја земја, и кога владите ги забрзуваат напорите за намалување и спречување на рак, тие ги ставаат нивните нации во посилна позиција за да напредуваат социјално и економски.

Ракот го поткопува националниот развој

Ракот е голема пречка за одржливиот развој, поткопувајќи ги социјалните и економските достигнувања низ целиот свет, особено во земјите со низок до среден доход.

Високите трошоци за лекување на рак кои се бараат од семејствата за да обезбедат нега и поддршка, како и попреченоста или зголемување на смртните случаи на рак е закана за подобрување на економскиот, социјалниот и човечкиот развој.

Како граѓани и поборници, можеме да ги искористиме нашите гласови да ги притиснеме нашите влади да преземат решителна акција околу рак, вклучувајќи и обезбедување на соодветни ресурси и ставање на ракот во срцето на здравствените и развојни планови.

Како владите преземаат акција

- **Национални планови за контрола на ракот (NCCPs):** Владите развиваат вакви планови за да ги идентификуваат националните приоритети и како земјите ќе работаат со граѓанските организации, академици, агенции на ОН, меѓународни донатори и соодветни организации од приватниот сектор за да ги постигнат овие планови.
- **Контрола на тутунот:** Владите можат да преземат водечка улога во намалувањето на потрошувачката на тутун преку даноци, јавни простори без пушење, прописи за обична амбалажа, рекламирање и ограничување на законската возраст за употреба на тутун.
- **Справување со дебелината:** Владите можат да ги охрабрат поздравите навики преку оданочување на шеќерните пијалоци, намалување на маркетингот на нездравата храна за децата, и промовирање на лесно разбирливи налепници на пакуваната храна.
- **Вакцинација:** Владите вклучуваат две клучни антиканцерогени вакцини (против Хепатитис Б и Хуман папиломавирус) во националните планови, со помош на организации како Гави алијансата за вакцини каде што е потребно.

Клучни прашања

Мерки на Владата и одговорност



- **Рано откривање:** Владите работат со различни партнери за да се подобри свеста за различните знаци и симптоми навообичаените видови на рак на национално ниво и инвестираат во скрининг и дијагностички програми за рано откривање на рак.
- **Подобрување на пристапот до основните лекови и технологии:** Владите ги користат насоките на СЗО за развој на основните лекови и технолошки листи за третирање на приоритетните национални болести, а потоа ги користат за намалување на набавната цена и достапноста на овие третмани на национално ниво - вклучително и за палијативна грижа.

“Здравјето е фундаментално човеково право, така што гарантирање на универзален пристап до здравствените услуги е една од нашите должности како држава“

Претседател Енрике Пена Нието,
Претседател на Мексико

Што можеме да направиме?

- **Дознајте повеќе:** дознајте што прави Вашата влада за лекување на ракот. Дали имате национален план за борба против рак или национален за неинфективни болести? Дали постојат политики за вакцинација или контрола на тутунот? Дали вашата земја врши скрининг и рано откривање, дали ова е поврзано со третманот или со палијативна грижа?
- **Кренете го гласот:** споделете ги материјалите за Светскиот ден за борба против ракот за да помогнете да ги потенцирате клучните дејства што земјата може да ги преземе за подобрување на ракот на национално ниво, помогнете да се отфрлат митовите и заблудите дека ништо не може да се направи против ракот и да се поттикне владата да се заложат за спроведување на резолуцијата за рак.
- **Оспособување на себе и на вашите заедници:** да научат повеќе за тоа какви напори за контрола на ракот се преземаат на национално ниво и помогнете тие да се поздрават на Светскиот ден на ракот, споделување на информациите за контрола на ракот и можностите да се крене гласот за посилна контрола на ракот.